



Врз основа на Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД - Скопје, на 18.08.2022 година, Машински факултет - Скопје распишува

## **ОГЛАС** **за доделување една стипендија на студент од втор циклус студии**

ОКТА АД - Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува една стипендија на студентите кои во учебната 2022/2023 година првпат се запишуваат на втор циклус студии на Машински факултет - Скопје, на една од следните студиски програми:

- Индустриско инженерство и менаџмент
- Енергетика и екологија

### **I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА**

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено прв циклус студии на Машински факултет - Скопје во траење од 8 семестри, со постигнат просечен успех од најмалку 8,00;
2. Да поседува сертификат како доказ за активно познавање англиски јазик;
3. Да не е корисник на стипендија од други даватели;
4. Да е државјанин на Република Северна Македонија;
5. Предност ќе имаат кандидати кои не се во редовен работен однос.

### **II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ**

1. Пријава;
2. Копија од диплома/уверение за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех;
3. Уверение - потврда за активно познавање англиски јазик;
4. CV на македонски јазик.

### **III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА**

Стипендијата ги покрива трошоците за школарина во учебната 2022/2023 година во висина од 2.000 евра.

### **IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ**

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од втор циклус е 04.10.2022 година. Документите може да се достават во архивата на факултетот или по пошта на адреса: Машински факултет - Скопје, ул. Руѓер Бошковиќ бр.18 - Скопје. Кандидатот ќе биде избран од страна на Комисија составена од претставници на ОКТА и претставници на факултетот, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.

Контакт лице за дополнителни информации:

**Јулија Цветковска**

**T: +389 (0) 2 2532 565 | M: +389 (0) 70 354 951 | [Jcvetkovska@helpe.gr](mailto:Jcvetkovska@helpe.gr)**